

**ЧЕЛИЧЕН ЛИВ И ГРАНУЛАТ ЖЕЛЕЗНИК
АД Сопотница ДЕМИР ХИСАР**

***ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ
РЕВИЗОР И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА 2019 ГОДИНА***

Скопје, април 2020

ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА И УСЛУГИ РУЛЕ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА НА ЖЕЛЕЗНИК АД Сопотница ДЕМИР ХИСАР

Основа за мислење со резерва

Акционерското друштво има евидентирано побарувања од купувачи во износ од 38.808 илјади денари, (33.499 илјади денари во 2018) (белешка 19), залихи на готови производи во износ од 77.606 илјади денари, (106.414 илјади денари во 2018 година) (Белешка 18). Ние не добивме доволни и соодветни информации за да се увериме во реалноста и објективноста на овие останати средства и побарувања и да го процениме ефектот од нивното вреднување во извештајот за финансиска состојба.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен основата за мислење со резерва финансиските извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Акционерското друштво Железник Сопотница Демир Хисар, на 31 декември 2019 година, како и резултатите од работењето и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш, даваат вистинска и објективна слика, во согласност со рамката за финансиско известување и дека истите се во согласност со законските барања и прописи.

Други прашања

Во ревизијата за претходната година е констатирана истата состојба во врска со побарувањата и залихите кои треба да се усогласат.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е, исто така, одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, ..., 120/2018). Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010.....83/2018) е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2019 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и во согласност со член 33 ст.4; 34 ст.1 т.д од Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 83/2018) е ограничена на известување дали финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и финансиски извештаи за истата деловна година.

Годишниот извештај за работа е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и како и со ревидираните финансиски извештаи на АД Железник Сопотница Демир Хисар, за годината која завршува на 31 декември 2019 година.

Скопје, 11.05.2020 година
Овластен ревизор
Александар Рулески

Друштвото за ревизија и услуги РУЛЕ ДООЕЛ



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА

За годината што завршува на 31 декември 2019

	Белешка	2019	2018
		во 000 денари	во 000 денари
Оперативни приходи			
Приходи од продажба	7	214,183	226,187
Останати оперативни приходи	8	1,037	336
		215,220	226,523
Оперативни трошоци			
Промена на залихи на готови производи и производство во тек		-32,340	24,309
Потрошени материјали, енергија и ситен инвентар	9	-90,850	-79,830
Набавна вредност на трговски стоки, материј.	10	-6,094	-75,601
Услуги со карактер на материјални трошоци	11	-33,491	-45,854
Трошоци за вработени	12	-32,371	-30,238
Амортизација	16	-5,850	-4,480
Останати оперативни трошоци	13	-5,995	-6,752
		-206,991	-218,446
Оперативна добивка		8,229	8,077
Приходи (расходи) од финансирање			
Нето приходи (расходи) од финансирање	14	-6,738	-7,445
Добивка пред оданочување		1,491	632
Данок од добивка	15	-560	-317
Добивка за годината		931	315
Вкупно сеопфатна добивка за годината		931	315

Овластен сметководител

Балеска Размена





ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

Со состојба на 31 декември 2019

	Белешка	2019 во 000 денари	2018 во 000 денари
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	16	61,012	53,793
Вложувања во хартии расположливи за продажба	17		
		61,012	53,793
Тековни средства			
Залихи	18	90,487	123,709
Побарувања од поврзани друштва	18	987	43
Побарувања од купувачи	19	38,809	33,499
Останати тековни средства и АВР	20	3,040	7,297
Финансиски побарувања	21	1,399	1,600
Пари и парични еквиваленти	22	2,536	406
		137,258	166,554
ВКУПНО СРЕДСТВА		198,270	220,347
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Основачки капитал		74,366	74,404
Резерви		12,733	12,733
Акумулирана добивка (загуба)		5,768	5,453
Добивка за годината		931	315
		93,798	92,905
Обврски			
Нетековни обврски			
Долгорочни финансиски обврски		23,973	27,509
		23,973	27,509
Тековни обврски			
Обврски кон поврзани друштва			
Обврски кон добавувачи	23	24,930	28,785
Останати обврски и ПВР	24	4,183	5,409
Краткорочни финансиски обврски	25	51,386	65,739
Долгорочни финансиски обврски - тековен дел		-	-
		80,499	99,933
Вкупно обврски		104,472	127,442
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		198,270	220,347

Директор
Вучетич Саша



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ

За годината што завршува на 31 декември 2019

	Капитал во 000 ден	Резерви во 000 ден	Законски резерви во 000 денари	Акумулирана добивка во 000 ден	Вкупно во 000 ден
Состојба на 01.12.2018	75,697	12,733		5,453	93,883
Распределба на добивката	1,293		-		
Вкупна сеопфатна добивка 2018	-	-		315	
Состојба на 31 декември 2018	74,403	12,733		5,768	93,883
Усогласување	1,293 37				
Вкупна сеопфатна добивка 2019	-	-	-	931	
Распределба на добивката	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019	74,366	12,733		6,699	93,798

Овластен сметководител

Балеска Размена

[Signature]



Директор

Вучетик Саша

[Signature]


ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

За годината што завршува на 31 декември 2019

	2019 во 000 денари	2018 во 000 денари
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	1,491	632
Усогласување за:		
Амортизација	5,849	4,480
Neотpisana vrednost na osnovnite sredstva		-797
Промени во оперативните средства и обврски		
Зголемување(намалување) на тековни средства и тековни обврски:		
Залихи	29,204	-16,307
Побарувања од купувачи	-6254	7142
Останати побарувања	4,257	-1,667
Обврски кон добавувачи	-3855	16,718
Останати обврски	-4762	2,805
Данок од добивка	-560	-317
Нето парични текови од оперативни активности	25,370	12,689
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на основни средства	-9,087	-4,735
Продажба на основни средства		
Нето парични текови од инвестициони активности	-9,087	-4,735
Парични текови од финансиски активности		
Краткорочни финансиски обврски	-14,353	-6,344
Побарувања за дадени позајмици	201	-1,576
Исплатена дивиденда		
Нето парични текови од финансиски активности	-14,152	-7,920
Нето зголемување(намалување) на парични средства	2,131	34
Пари и парични средства на почетокот на годината	405	371
Пари и парични средства на крајот на годината	2,536	405
(Белешка бр.22)		

Овластен сметководител

Балеска Размена



Директор

Вучетик Саша



БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

НА

**ЧЕЛИЧЕН ЛИВ И ГРАНУЛАТ ЖЕЛЕЗНИК
АД Сопотница ДЕМИР ХИСАР**

Скопје, мај 2020 година

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2019 година

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Назив на друштвото, форма на трговско друштво, број на регистарска влошка во Трговскиот регистар; Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК АД СОПОТНИЦА ДЕМИР ХИСАР.

Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување; НЕМА

Позначајни дејности кои ги извршува; 24.51 – Леење на железо;

Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество) нема;

Број на вработени неопределено работно време 19

Други релевантни информации за друштвото. Големина на субјектот - среден.

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНА СМЕТКА

Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка); МСФИ за мали и средни субјекти

Информација дали годишна сметка е поединечна или консолидирана; ПОЕДИНЕЧНА
Валута на презентација. МКД

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во двата пресметковни периода во годишната сметка:

(За приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго).

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

Применети методи на значајни проценки кои се применети (за нематеријални и материјални средства, приходи, расходи и друго). Во 2019 не се вршени

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИЈА НА ГРЕШКИ

Опис на промената или корекцијата (врз основа на кој стандард или друга законска регулатива е настаната промената) за кои позиции на годишната сметка се однесуваат и квантифицирани ефекти од извршената промена или корекција. Во 2019 не се вршени.

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Опис на ризикот (кредитен ризик, пазарен ризик, ризик на ликвидност) и користени методи за мерење на ризикот и квантифицирани информации за ризикот.

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2019 година

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТО

1. ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Централен регистар на Република Македонија –

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС	4136004
Целосен назив:	Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК АД СОПОТИЦА ДЕМИР ХИСАР
Кратко име :	ЖЕЛЕЗНИК АД ДЕМИР ХИСАР
Седиште:	СОПОТИЦА ДЕМИР ХИСАР
Вид на субјектот	АД
Датум на основање	11.04.2001
Деловен статус:	
Вид на сопственост:	Приватна
ЕДБ:	4010990101566
Потекло на капиталот	Домашен
Големина на субјектот	Среден
Организационен облик:	05.5 – акционерско друштво
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
Паричен влог EUR:	0,00
Непаричен влог EUR:	1.231.447,00
Уплатен ден EUR:	1.231.447,00
Вкупно основна главнина EUR:	1.231.447,00
Вид на акции	Нормален износ на една акција 51,10 евра 869.075,00 ЕУР Акционерски капитал 219.216,00 ЕУР. Акции со попуст 143.156,00 ЕУР ФОНД НА ПИОМ

СОПСТВЕНИЦИ	
ЗАБЕЛЕШКА :	
Согласно член 298 став 2 од Законот за трговските друштва (Сл. Весник на Р.М бр. 28/04, 84/05 и 25/07) промените на податоците наведени во оваа графа не се запишуваат во Трговскиот регистар. Состојбата во врска со акционерите и други прашања поврзани со акционерите и други прашања поврзани со акционерството, терети е регулирано со закон.	

- **ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ;**

ЧЕЛИЧЕН ЛИВ И ГРАНУЛАТ ЖЕЛЕЗНИК АД Сопотница ДЕМИР ХИСАР

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2019 година

ДЕЈНОСТИ	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	24.51 - Леење на железо
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	
Други дејности:	Регистрирани дејности во надворешно-трговскиот промет

ОВЛАСТУВАЊА

Овластени лица

Име и презиме:	САША ВУЧЕТИЌ
Адреса:	БОГОМИЛСКА бр.50А ОХРИД, ОХРИД
Овластувања:	Извршен Директор
Овластено лице:	Овластено лице

Име и презиме:	ЗЛАТКО ПОПОСКИ
Адреса:	БОГОМИЛСКА бр.Б1/15 ОХРИД, ОХРИД
Овластувања:	Извршен директор
Овластено лице:	Овластено лице

ОДБОРИ

Извршен член на одбор на директори

Име и презиме:	САША ВУЧЕТИЌ
Адреса:	БОГОМИЛСКА бр.50А ОХРИД, ОХРИД
Овластувања:	член
Овластено лице:	Извршен член на одб на директ

Име и презиме:	ЗЛАТКО ПОПОСКИ
Адреса:	БОГОМИЛСКА бр.Б1/15 ОХРИД, ОХРИД
Овластувања:	Извршен член на одбор на директори
Овластено лице:	Извршен член на одб на директ

Неизвршен член на одбор на директори

Број: 0805-50/150320200004256

Страна 2 од 4

За целите на ДДВ даночниот обврзник е регистриран, на месечно ниво.

Сите дејности се утврдени со МКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг актна државен орган или друг надлежен орган.

ЕДБ на друштвото е :4010990101566.

ЕМБС на друштвото е:04136004

Основната главнина на друштвото изнесува:

Паричен влог EUR:	0,00
Непаричен влог EUR:	1.231.447,00
Уплатен ден EUR:	1.231.447,00
Вкупно основна главнина EUR:	1.231.447,00

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2019 година

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на друштвото (во натаошен текст Друштвото) се подготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со одредбите од член 469 став (2) (Обврска за водење сметководство) 472 (Водење трговски книги) од Законот за трговски друштва на РМ ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/2007, и 120/2018), како обврска да води сметководство на начинот определен со овој закон и со прописите за сметководство, Меѓународните стандарди за финансиско известување и меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти ажурирани на годишна основа и така како што се дополнети, изменети или усвоени од страна на Одборот за меѓународни сметководствени стандарди.

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои се објавени во Службен весник на РМ.

Друштвото го применува членот 482 од истиот закон: Одобрените финансиски извештаи со годишниот извештај за работа на друштвото, органот на управување најдоцна 30 дена од денот на нивното одобрување, но не подоцна од 30 јуни, во препис, ги доставуваат до Регистарот на годишни сметки при Централниот регистар на РМ согласно Правилникот за начинот и условите за поднесување на годишната сметка во електронска форма („Сл. Весник на РМ“ бр.7/13), и Правилникот за водење на сметководство ("Службен весник на РМ" 159/09 и 164/2010).

Годишната сметка, финансиските извештаи и објаснувачките белешки се прикажани во македонски денар (МКД). Функционалната валута на Друштвото претставува валутата на примарното економско опкружување во кое работи Друштвото и е македонскиот денар. Известувачката валута во која се прикажани годишната сметка и објаснувачките белешки е македонскиот денар (МКД).

Годишната сметка – финансиските извештаи на Друштвото е изготвена на база на историска набавна вредност, кои вклучуваат:

- **ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (Образец 1);**
- **ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА (Образец 2);**
- **ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО ГЛАВНИНАТА;**
- **ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ;**
- Применетите сметководствени политики и
- Други објаснувачки белешки, подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC и други релевантни објави на IFAC прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

Раководството ги изготви оваа Годишна сметка – финансиски извештаи и објаснувачките белешки врз основа на принципот на континуитет, земајќи ги во предвид тековните намери, веројатноста од продолжување со работењето и достапноста до финансиски извори на средства.

Извештај за работењето на друштвото согласно Член 240 од Законот за трговски друштва, Управителот изготвува пишан извештај за работењето на друштвото, а по истекот на деловната година поднесуваат и годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на друштвото.

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2019 година

2.1. Основа за подготовка и чување на сметководствената евиденција

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите законски финансиски извештаи во согласност се подготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со одредбите од член 469 став 472 од Законот за трговски друштва на РМ ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/2007,120/2018), со фискалната и законска регулатива во Република С. Македонија како обврска да води сметководство на начинот определен со овој закон и со прописите за сметководство, Меѓународните стандарди за финансиско известување, 471, 472, чување на финансиските извештаи од член 474 од Законот за трговски друштва.

Подготовката на Годишната сметка – финансиските извештаи и објаснувачките белешки во согласност со прифатените Меѓународните стандарди за финансиско известување во Република Македонија, бара користење на определени критични сметководствени проценки кои се базирани на најдобрите познавања на раководството на тековните настани и акции. Областите коишто бараат повисоко ниво на расудување и сложеност, или области каде што претпоставките и проценките се значајни за Годишната сметка се објавени во Белешка 4.

Во подготовката на овие финансиски извештаи, Друштвото ги примени значајните сметководствени политики образложени во Белешка 3, кои базираат на сметководствените прописи и даночните прописи на Република Македонија.

Основните сметководствени политики применети при составување на финансиските извештаи се наведени во понатамошниот текст. Овие политики постојано се применувани на сите прикажани години, освен ако не е наведено поинаку.

Странски валути

а) Функционална и известувачка валута

Ставките вклучени во Годишната сметка финансиските извештаи и објаснувачките белешки на друштвото се мерени користејќи ја валутата на основната економска средина во којашто работи друштвото ("функционална валута,,).

Годишната сметка и објаснувачките белешки се претставени во македонски денари ("МКД"), којашто е функционална и известувачка валута на друштвото.

б) Трансакции во странска валута

Деловните трансакции искажани во странска валута се искажани во функционалната валута, Македонски денари (МКД), со примена на официјалниот среден девизен курс на денот на трансакцијата. Побарувањата и обврските во странска валута се искажани во денари по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период и за истите постои аналитика во странска валута. Добивките и загубите кои произлегуваат од подмирувањето на такви трансакции и од искажувањето на монетарните средства и обврски назначени во странски валути според курсот на датумот на известување се вклучени во билансот на успех.

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2019 година

Немонетарните ставки кои се евидентирани по историска вредност, назначени во странска валута, се курсираат користејќи го девизниот курс на денот на трансакцијата.

Немонетарните ставки кои се евидентирани по објективна вредност, деноминирана во странска валута, се курсираат користејќи ги девизните курсеви на датумот кога е определена објективната вредност.

Странските валути со кои работи друштвото воглавно се еврото (ЕУР).

Девизните **курсев**и кои се користат за искажување на 31 декември се следниве:

	31 декември 2019 МКД	31 декември 2018 МКД
CHF	56.5593	54.7742
GBP	72.1577	68.1234
ЕУР	61.4856	61.4950
УСД	54.9518	53.6887

Ставките вклучени во Годишната сметка и објаснувачките белешки на друштвото се мерени користејќи ја валутата на основната економска средина во којашто работи друштвото ("функционална валута,,).

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА

Нематеријалните средства ги опфаќаат патентите и лиценците, заштитните знаци и имиња, договори за франшиза, авторски права, издатоци за развој, компјутерски софтвер, маркетиншки права и гудвил (goodwill).

Нематеријалното средство ќе се признае само ако е веројатно дека идните економски користи, кои му се припишуваат на средството, ќе претставуваат прилив кон друштвото и ако трошоците на средството можат веродостојно да се измерат.

Ако некое нематеријално средство не ги исполнува критериумите за признавање, настанатиот издаток треба да се признае како расход во моментот на неговото настанување (трошоци за развој).

Основа за вреднување на нематеријалните средства е:

- 1) начинот на нивното стекнување;
- 2) очекуваниот период на добивање на економска корист и
- 3) можноста да се продадат.

Нематеријалното средство почетно се мери според набавната вредност.

Во набавната вредност се вклучуваат сите трошоци за набавка и сите останати трошоци неопходни нематеријалното средство да се стави во функција.

Нематеријално средство е средство што може да се идентификува и истото не поседува физичка субстанца (МСС 38.8).

3.2. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА - НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА (НПО)

Материјалните средства се признаваат по трошокот на набавка, под услов, истиот да може сигурно да се измери.

ЧЕЛИЧЕН ЛИВ И ГРАНУЛАТ ЖЕЛЕЗНИК АД Сопотница ДЕМИР ХИСАР

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2019 година

Трошокот на набавка, односно набавната вредност на материјалното средство (цена на чинење), кој се распоредува за време на корисниот век на употреба, е износот на платени парични средства или еквиваленти на парични средства, или објективната вредност на друг надомест даден за да се стекне едно средство во моментот на неговото стекнување или изградба.

Во илјади денари

Конто	ОПИС	Набавна вредност	Исправка на вредност	Исправка на вредност за 2019	Сегашна вредност
010	Земјиште	911	0	0	911
011	Градежни објекти	79.457	59.306	1.461	18.689
0120	Опрема	154.829	119.782	1.668	33.373
013	Транспортни средства	24.931	16.107	2.718	6.105
016	Материј. сред. Во подг.	1.932	0	0	1.932
00	ВКУПНО	260.129	195.195	5.849	64.933

Трошоците за редовно одржување и поправки се евидентираат на товар на трошоците за одржување и заштита во моментот на нивно настанување.

Издатоците за реконструкција, адаптација или друго вложување со кои се зголемува корисниот век на употреба или капацитетот се капитализираат со нивното настанување.

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се проверуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на Извештај за финансиската состојба. Кога евидентираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со оттуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираниот износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога настануваат.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Зголемувањето на евидентираната вредност на недвижностите поради ревалоризацијата е признаено во корист на ревалоризационите резерви во рамките на капиталот. Кога ревалоризираниите средства се расходуваат или продаваат, соодветниот дел од ревалоризационите резерви се пренесува во корист на добивките за тековниот период.

Инвестициите во тек се евидентираат по набавна вредност на датумот на набавка, односно врз основа на времените ситуации добиени од изведувачите.

На средствата евидентирани на сметката на инвестиции во тек, до моментот на нивно ставање во употреба, не им се пресметува амортизација.

Вредноста на инвестиционите вложувања ја зголемува набавната вредност и на овој начин зголемената основица подлежи на амортизација.

Цената на производство се утврдува согласно МСС 2 – Залихи.

Векот на употреба на средството е периодот во кој се очекува дека друштвото ќе го користи средството.

Векот на употреба на средството може да се процени и врз основа на бројот на производи или слични единици за кои се очекува дека друштвото ќе ги оствари од тоа средство – функционален метод.

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2019 година

Векот на употреба на материјалните средства образложен во точка **3.2. Депрецијација како и основицата и стапките на амортизацијата.**

Основица за пресметка на амортизација е набавната вредност на средството. Ако реално може да се процени остатокот на вредноста, за овој износ се намалува основицата за амортизација.

Амортизацијата на материјалните средства се пресметува со праволиниска метода во периодите на векот на употреба согласно точка 3.2.

Стапките за амортизација секој субјект може да ги донесе самостојно во зависност од корисниот век на употреба на средствата согласно МСС 16 и МСС 38.

Амортизацијата се пресметува од првиот ден на нивната набавка веднаш кога тие средства почнале да се користат.

Евидентираната вредност на едно средство кое се заменува се отстранува од понатамошно признавање.

Амортизација на земјиштето уметнички дела и на инвестициите во тек не се пресметува.

3.2.1. Депрецијација

Амортизацијата на средствата се пресметува пропорционално со цел алокација на набавната вредност на имотот, зградите и опремата до нивната резидуална вредност во текот на нивниот проценет век на употреба. Изградените средства се амортизираат од моментот на нивното ставање во употреба.

Депрецијацијата на опремата и канцеларискиот мебел се врши со примена на пропорционална метода на отпишување со што набавната вредност се депрецира во тек на проценетиот корисен век на употреба.

Исправка на основните грешки ќе се врши според МСС 8, точки 34-36)

Износот на исправка на основна грешка која се однесува на претходни периоди треба да биде известен преку корегирање на почетно салдо на задржаната добивка. Споредбените информации треба да бидат повторно искажани, освен доколку не е можно да се направи тоа. (алтернатива : според МСС 8 точки 38-40).

Износот на исправката на основна грешка треба да биде вклучен во утврдувањето на нето добивката или загубата за тековниот период. Споредбените информации треба да бидат презентирани како да се известени во финансиските извештаи за претходниот период треба да бидат презентирани дополнителни проформа информации, подготвени во согласност со точка 6, освен кога не е можно да се направи тоа.

Депрецијацијата средствата, опремата и канцеларискиот мебел се врши со примена на пропорционална метода на отпишување со што набавната вредност се депрецира во тек на проценетиот корисен век на употреба.

Проценетиот век на употреба и стапките на депрецијација за поголемите класи недвижности, опрема и канцелариски мебел се наведени подолу:

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2019 година

Назив на средството	Корисен век	Процент на амортиз.
Недвижности	10 до 40 години	2,5 до 10 %
Опрема	10 до 20 години	5 % до 10 %
Алат, погонски и канцелариски материјал	4 до 5 години	20 % до 25 %
Компјутерска опрема и софтвер	4 години	25 %
Телекомуникациска опрема и возила	4 до 5 години	20 % до 25 %
Нематеријални средства	10 до 20 години	5 % до 10 %

Резидуалните вредности како и векот на употреба на средствата се проверуваат и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на Извештајот за финансиска состојба. Евидентираната вредност на средствата се намалува веднаш до нивната надоместлива вредност во случај кога евидентираната вредност ја надминува надоместливата вредност.

3.3. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ЗА ЗАПИШАН, А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ

Побарувањата за запишан, а неуплатен капитал ќе се искажуваат по номинална вредност на запишаниот капитал, согласно актите на друштвото (сукцесивна уплата на запишаниот капитал).

Капиталот кој нема да биде уплатен, согласно роковите и условите пропишани со актите ќе биде поништен.

3.4. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕНА ДОЛГОРОЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Вложувањата во акции или удели се искажуваат според трошокот на стекнување, без трошоците на камати ако се купени на кредит. Акциите и уделите се водат според методот на трошокот на вложување.

Останатите долгорочни финансиски вложувања се искажуваат според нивната номинална вредност, согласно договор.

Пресметаните камати се капитализираат по нивната достасаност.

Сопствените (трезорски) акции, односно откупениот сопствен удел, ќе се водат како намалување на запишаниот и уплатен капитал, според трошокот на стекнување – истовремено или во рок од две години. Уделот на сопствените акции, односно удели, може да биде до 10% од основниот капитал.

Исправката (вредносното усогласување) на вложувањата, се спроведува во периодот на создавањето на неможноста за наплата на дел или на вкупното побарување на товар на расходите на периодот.

Отписот на побарувањата по основ на вложувања се спроведува само во случај кога за тоа ќе донесе одлука соодветниот орган на друштвото.

3.5. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ

Залихите на материјали и резервни делови се водат по методата на просечно набавени цени. Во извештајот за финансиската состојба, залихите се искажуваат по пониска набавна или нето реализациона вредност.

Намалувањето на вредноста на залихите се спроведува на товар на расходите во тој период.

Набавната вредност на трговските стоки ги содржи фактурната вредност, царините, даноците, трошоците за транспорт, осигурување и други зависни трошоци кои се однесуваат на набавката.

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2019 година

Попустите и рабатите не се вклучени во набавната вредност. Нето очекуваната продажна вредност е предвидената продажна цена во нормален тек на работење, намалена за продажните трошоци.

Ситниот инвентар се отпишува во целост при издавањето во употреба.

Суровините, материјалите, резервните делови, ситниот инвентар, амбалажа и автомобилските гуми се евидентираат според трошоците на набавката, а пресметката на потрошокот со примена на методот ФИФО.

Алтернатива: Залихите на материјали, суровини и резервни делови се искажуваат по стварни цени, а пресметката на трошоците се врши со примена на просечни пондерирани цени по поделни видови на залихи. Просечните пондерирани цени се пресметуваат при секој влез на стоки во складот, врз основа на утврдените количини и вредности после влезот на нови залихи.

Ситниот инвентар во употреба, се отпишува еднократно при ставање во употреба (алтернатива: при самата набавка).

Алтернатива: Ситниот инвентар, се отпишува по методот на калкулативен отпис, според векот на траење.

Амбалажата и автомобилските гуми, се отпишуваат по методот на калкулативен отпис, согласно интензитетот на употреба.

Алтернатива: Амбалажата и автомобилските гуми, се отпишуваат при ставањето во употреба.

Намалувањето на вредноста на залихите, се спроведува во време на редовните месечни и годишниот попис, а врз основа на проценка на оштетеност, рок на употреба, дотраеност на залихите и слично.

Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање (сведување) по пат на отпис до нето реализационата вредност.

Залихите на недовршеното производство, полупроизводи и готови производи се водат според трошоците на набавката, односно според цената на производството. Во цената на производството се вклучуваат: трошоците на материјали за изработка, платите за изработка, останатите директни трошоци и останатите општи трошоци кои може да се доведат во врска со сегашната состојба и сегашната локација на залихите. Износот на општите и директните трошоци кои се вклучени во вредноста на тие залихи се утврдува со калкулации кои посебно се изработуваат за секој производ и секој работен налог. Сите трошоци се водат по места и носители на трошоци.

Трошоците на управата и продажбата (управно – продажна режија) не се вклучуваат во вредноста на залихите.

Намалувањето на вредноста на залихите на недовршеното производство, полупроизводи и готови производи се врши при годишниот попис. Намалување на вредноста на залихите, се врши во случај на неадекватен квалитет на изработката, оштетување и дотраеност на залихите до нето реализационата вредност ако е пониска од набавната. Во случај на вонредни настани на залихите им се намалува вредноста и пред редовниот годишен попис.

Нето реализационата вредност е проценета продажна цена во редовниот тек на работењето, намалена за проценетите трошоци за довршување на производството и проценетите трошоци потребни да се изврши продажбата.

Залихите на трговски стоки во продавниците се водат по продажни цени со вклучен данок на додадена вредност и пресметана разлика во цени.

Залихите на трговски стоки, во склад се водат по набавни цени, односно по нето реализационата вредност ако е пониска од набавната.

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2019 година

Намалување на вредноста на залихите на трговската стока се спроведува во случај на пад на пазарните цени, оштетувања или други причини, на товар на расходите на периодот.

3.6. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ ПОБАРУВАЊА

Побарувањата од подружници и други претпријатија, побарувањата од купувачите, побарувањата за повеќе исплатени износи од добивката, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции и останатите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за каматите, намалени за рабати и попусти во цената, согласно склучениот договор, односно одлуката за исплата.

Побарувањата од купувачите се искажуваат според нивната објективна вредност, намалена за попустите и исправката на вредност. Исправката на вредност на побарувањата од купувачите, се прави кога постојат показатели дека побарувањата не можат да се наплатат. Отписот на побарувањата по пат на исправка на вредноста се врши на товар на расходите за периодот.

Износот на резервирањето претставува разлика меѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признаваат како тековни добивки.

За сите побарувања од купувачи кои не се наплатени во договорениот рок се пресметува затезна камата.

Побарувањата кои се искажани во девизи се пресметуваат според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на билансирањето.

Намалувањето на вредноста на побарувањата се спроведува задолжително кога должникот е во постапка на стечај или ликвидација. Вредноста на побарувањата се намалува за исправката за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според рочната структура.

3.7. НАДОМЕСТИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Придонеси за задолжително социјално осигурување - пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2019 година

3.8. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Вложувањата во хартии од вредност се искажуваат според методот на трошоците на вложување.

Алтернатива: Вложувањата во хартии од вредност се искажуваат пониско од: трошоците на вложување или пазарната вредност.

Дадените заеми, депозити и кауции се искажуваат според нивната номинална вредност, согласно договор.

Пресметаните камати се признаваат во тековни приходи.

Останатите краткорочни вложувања се искажуваат по набавна вредност.

3.9. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ)

Парите на сметките во денари кај деловните банки, се водат во номинални износи, според доставениот извод за состојбата на прометот на соодветните сметки.

Парите во благајна во денари, се искажуваат по номинална вредност.

Девизите на сметките во банката и благајната се искажуваат по среден курс на Народна банка на Република Македонија, на денот на билансирањето.

Пресметувањето на девизите се врши секогаш на денот на промената на состојбата на сметката (благајната) и на крајот на месецот.

За целите на составување на Извештајот за парични текови:

Со парични средства и парични еквиваленти, се евидентираат паричните средства во благајната, на сметките кај деловните банки, депозитите по видување, благородните метали и предметите од благородни метали и краткорочните и високо ликвидни вложувања со рок на доспеаност до три месеци или помалку, од датумот на стекнување и се со безначаен ризик од намалување на вредност.

3.10. ПОЛИТИКА НА ИСКАЖУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Данокот на добивка се утврдува и се плаќа според Годишниот даночен биланс и истиот претставува одбитна ставка од финансискиот резултат пред оданочување во Извештајот за сеопфатна добивка.

3.11. ПОЛИТИКА ЗА АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Однапред платените трошоци за идни периоди се искажуваат како активни временски разграничувања, а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат.

Причината за разграничувањето, како и износот кој се однесува на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период, а немаат елементи за да се искажат како побарување, се искажуваат како активни временски разграничувања.

Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документ врз основа на кој се стекнуваат побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата.

Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2019 година

3.12. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАПИШАНИОТ КАПИТАЛ

Капиталот ја претставува номиналната вредност на вложените средства. Запишаниот (основен) капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот регистар при основањето, односно промената на уписот на вредноста на капиталот.

3.13. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИТЕ АКЦИИ

Износите искажани како премии на емитираните акции ја сочинуваат разликата помеѓу номиналната вредност на акциите и износите по кои се продадени и се признаваат како тековен приход.

3.14. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕН ВИШОК)

Ревалоризациона резерва (ревалоризационен вишок) произлегува од објективното вреднување на нетековните средства по нивното почетно признавање според набавната вредност. (Друштвото ако не применува мерење на нетековните средства според објективната вредност нема да има ставка во Извештајот за финансијска состојба, насловена на ревалоризационен вишок).

Ревалоризациониот вишок ги покрива загубите кои произлегуваат од нетековните средства. Остатокот по ова покривање ќе се пренесе во задржана добивка.

3.15. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА РЕЗЕРВИТЕ

Резервите се искажуваат по номинална вредност со издвојување од нето добивката и тоа посебно за законските резерви, посебно за статутарните резерви и за останатите резерви.

Резервите се состојат од законски резерви, создадени во текот на периодите врз основа на распределбата на акумулирани добивки во согласност со законската регулатива и одлуките на Друштвото.

Согласно законската обврска за задолжителна општа резерва, како општ резервен фонд кој се формира по пат на зафаќање на нето добивката по стапка од 5 % се додека резервите на друштвото не достигнат износ кој е еднаков на една десетина (10%) од основната главнина.

3.16. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАДРЖАНАТА (АКУМУЛИРАНА) ДОБИВКА / ЗАГУБА

Акумулираните добивки / (загуби) ги вклучуваат тековните, како и оние од претходните периоди, задржани добивки и загуби.

Во деловните книги посебно се искажува задржаната (нераспоредена) добивка, а посебно искажаната загуба од работењето.

Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само по одлука на управата, а во согласност со Законот за трговските друштва.

Доколку настане загуба, истата се покрива од сите позиции на капиталот. Членовите на друштвото не се обврзани со договорот на друштвото / статутот да ја покриваат загубата, со внес на дополнителни влогови.

Исплатата на дивиденда или добивка се спроведува врз основа на одлука на собранието / собирот на содружници и според одредбите на Законот за трговските друштва.

Авансот на добивка може да се исплатува ако меѓу пресметковниот период искажува добивка и ако не постои пренесена загуба.

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2019 година

3.17. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА

Добивката или загубата во тековната година во Извештајот се искажува по оданочувањето како добивка (нето добивка) за распределба, односно загуба од работењето во тековната година.

3.18. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврските спрема поврзаните претпријатија, обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати според склучениот договор.

Овие обврски се класифицираат како долгорочни доколку на датумот на Извештајот на состојба, рокот на доспевање им е над 12 месеци.

Долгорочните резервирања се искажуваат како долгорочни обврски за гаранции, оштети и отпремнини.

Обврските искажани во девизи се пресметуваат по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на билансирањето, но и на крајот на секој месец во случај на отплата на долгови.

Обврските по хартии од вредност се искажуваат по номинална вредност на хартиите од вредност според одлуката за издавање, зголемена за каматата, која се однесува на тековниот пресметковен период.

3.19. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ ОБВРСКИ

Обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, депозити и гаранции, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вработените, обврските за даноци, придонеси и други давачки, обврските врз основа на удел во резултатот и останатите краткорочни обврски се искажуваат во вредност која е искажана во соодветна сметководствена исправа, зголемена за каматите според склучениот договор, пропис, односно одлука на надлежниот орган.

Овие обврски се класифицираат како краткорочни доколку на датумот на Билансот на состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

Обврските по меници и чекови, односно останати хартии од вредност се искажуваат по номинална вредност на хартиите од вредност кои ги сочинуваат краткорочните обврски на друштвото, зголемена за каматата, ако е договорена или утврдена со одлуката за издавање на хартии од вредност.

3.20. ПОЛИТИКА ЗА ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период.

Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот пресметковен период, според МСС 18, се одложуваат преку временски разграничувања за идни периоди.

Наплатените приходи кои се однесуваат за идните периоди се евидентираат во корист на временските разграничувања, а за кои не било искажано соодветно побарување.

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2019 година

3.21. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

Приходите од продажба на добра се признаваат ако:

- на купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите;
- друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- износот на приходите може да се измери;
- е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат;
- трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализација од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

За приходите што не се дефинирани со овој акт, се применува Меѓународниот сметководствен стандард 18 и другите стандарди.

3.22. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА РАСХОДИТЕ

Расходите се признаваат согласно точка 78 до 80 и 94 до 98 од Рамката за составување и презентирање на финансиските извештаи (МСФИ).

Во политиката за признавање расходи, друштвото се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковен период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата (точки 94-98 од Рамката).

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во финансиските извештаи.

3.23. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Поврзани субјекти, со кои Друштвото има трансакции во нормалниот тек од деловното работење се:

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2019 година

3.24. ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИ

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

3.25. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

Биолошките средства се признаваат според нивната објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажбата, При проценката на објективната вредност се земаат предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени оценките.

3.26. Приходи од државни поддршки

Неусловените државни поддршки поврзани со биолошките средства се признаваат како приход во Извештајот за сеопфатна добивка кога помошта е примена или треба да се прими. Останатите државни поддршки се признаваат иницијално како разграничени приходи кога постои разумна сигурност дека истите ќе бидат примени и кога Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката.

Поддршките кои ги надоместуваат настанатите трошоци се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка на систематска основа во истите периоди во кои се признати трошоците. Поддршките кои ја надоместуваат набавната вредност на средствата се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка на систематска основа во текот на употребниот период на средството.

Во денари

Кonto	Опис	Тековна година	Претходна година
9350	Финансиска поддршка од Влада на РМ	0	/

3.27. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3.28. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Средства, обврските, приходите и расходите за кои во овој акт не се утврдени сметководствени политики, ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврдени во соодветните МСФИ и МСС.

Овој акт се применува на финансиските извештаи кои се составуваат за деловната 2014 година и за следните години.

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2019 година

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

За нематеријалните и материјалните средства кои се евидентирани по набавна вредност, не се користени дополнителни методи за повторна проценка на датумот на известувачкиот период.

Побарувањата се проценети врз основа на објавената сметководствена политика на денот на известувачкиот период, според рочноста.

Разликите во сметководствени проценки ќе се евидентираат тековно, или тековно но и во идните периоди (перспективно).

Како промена на сметководствената проценка се сметаат особено:

- вреднувањето на ненаплативите побарувања (тековно);
- застареноста на залихите (тековно) и
- корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата (тековно и идно).

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

Кои сметководствени политики се промениле во тековниот период во однос на претходниот пресметковен период и од што се состојат тие промени е следниот чекор во прилог на белешките. Разликите треба да се квантифицираат и треба да се искаже како тие влијаат на одделни позиции на Билансот на состојба и Билансот на успех, така што овие биланси да бидат споредливи во тековната со претходната известувачка година.

Најчести промени кои во сметководствените политики се јавуваат со усвојувањето на МСС се презентирани доколку ги има се наведени.

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

6.1) Ризик од финансирање - Показател на задолженост

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците, пари и парични еквиваленти и капитал, кој се состои од акционерска главнина, резерви и акумулирана (загуба) / добивка.

Раководството ја анализира структурата на капиталот на годишна основа како однос на нето обврските по кредити во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти. Вкупниот капитал е пресметан како главнина зголемена за нето обврските по позајмици.

Година	2019	2018
Опис на елементите		
Обврски по заеми и кредити	23.972	27.508
Пари и парични еквиваленти	2.536	406
Нето обврски спрема добавувачи	24.230	28.785
Обврски за даноци и придонеси од плата	1.212	747
Обврски кон вработените	1.477	1.598
Тековни даночни обврски	1.493	3.064
Обврски по заеми и кредити	51.385	65.737
Вкупен капитал	93.798	92.905
Вкупни обврски	104.472	127.442
Процент на задолженост %	116,36	137,17

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2019 година

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни заеми и кредити од деловното работење за финансиската година. Овие обврски се обезбедени од страна на деловните банки и добавувачите на средства за работа, или вкупните обврски на 31.12.2019 година изнесуваат 104.472 илјади денари 127.442 илјади денари во 2018 година. Овој показател се пресметува како однос меѓу обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства. Друштвото континирано го следи ризикот од финансирање преку показателот на задолженост.

6.1.1) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризикот од неспособност на Друштвото да ги исплати своите обврски навремено. Политиката на Друштвото е да одржува соодветен износ на пари и парични средства со цел да ги подмири обврските во иднина.

Процесот на управување со ликвидносниот ризик вклучува проекција на паричните текови според девизни валути и утврдување на потребниот износ на ликвидни средства, земајќи ги во предвид бизнис планот, наплатата на побарувањата и одливот на парични средства. Редовни проекции на паричните текови се подготвуваат и надополнуваат од страна на сметководствениот оддел.

Крајната одговорност за управување со ризикот на ликвидност е на раководството на Друштвото кое се обидува да изгради соодветна рамка за управување со овој ризик, како и со барањата за управување со ликвидноста.

6.2.) Девизен ризик

Долгорочните обврски по кредити и обврските спрема странските добавувачи се деноминирани во странски валути. Од тие причини, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на девизните курсеви. Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик.

Друштвото е изложено на ризик од движење на девизните курсеви и пазарните цени кои што влијаат врз средствата и обврските. Целта на управувањето со финансиските ризици е да се ограничи влијанието на овие пазарни ризици преку оперативни и финансиски активности.

6.3.) Каматен ризик – промени на девизен курс

Каматниот ризик претставува ризик од флуктуација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти поради движење на пазарните каматни стапки. Промената на каматните стапки и каматните маржи може да влијае врз финансиските трошоци и финансиските инвестиции.

Друштвото нема значајни каматносни побарувања. Според тоа, промената на пазарните каматни стапки нема влијание врз приходот од камати и паричните текови од редовното работење.

Каматниот ризик на кој е изложено Друштвото, произлегува од обврските по основ на кредити. Кредитите одобрени со варијабилна каматна стапка, ја зголемуваат изложеноста на каматен ризик поврзан на паричните текови.

Друштвото редовно ја следи изложеноста на каматен ризик.

ЧЕЛИЧЕН ЛИВ И ГРАНУЛАТ ЖЕЛЕЗНИК АД Сопотница ДЕМИР ХИСАР

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2019 година

БЕЛЕШКА 7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

(во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Приходи од продажба во земјата	214.183	226.186
Останати приходи	1.037	337
	215.220	226.523

БЕЛЕШКА 8. ЗАЛИХИ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И НЕДОВРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО

(во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Залихи на гот.произ.и недовршено пр. На почеток	109.946	85.636
Залихи на гот.произ.и недовршено пр. На крајот	77.606	10.946

БЕЛЕШКА 9. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

		2019	2018
Кonto	ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	МКД'000	МКД'000
	Трошоци за материјали (админ.и управа)	66.754	59.965
	Огрев, гориво	2.046	1.079
	Потрошена електрична енергија	16.673	15.155
	Резервни делови	83	222
	Вкупно	85.556	76.421

БЕЛЕШКА 10. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА СТОКИ И МАТЕРИЈАЛИ

		2019	2018
Кonto	ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	МКД'000	МКД'000
	Набавна вредност на продадени стоки	4.737	75.138
	Набавна вредност за сировини и материјали	1.356	463
	Вкупно	5.093	75.601

БЕЛЕШКА 11. УСЛУГИ ОД КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	УСЛУГИ ОД КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ	2019	2018
Кonto	ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	МКД'000	МКД'000
410	Транспортни услуги	1.222	608
	Транспортни услуги во странство	8.555	5.985
411	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	569	676
413	Надворешни услуги за изработка (ЛОН)	14.218	26.302
414	Наем лизинг	408	386
415	Комунални услуги	0	0
419	Останати услуги	0	0
	Вкупно	24.972	33.957

ЧЕЛИЧЕН ЛИВ И ГРАНУЛАТ ЖЕЛЕЗНИК АД Сопотница ДЕМИР ХИСАР

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2019 година

БЕЛЕШКА 11. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

	Останати трошоци	2019	2018
Кonto	Опис	МКД'000	МКД'000
	Дневници за службени патувања	598	628
442	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзо одбор, одб	879	2.035
	Трошоци за спонзорства	0	23
444	Трошоци за репрезентација	1.477	1.444
445	Трошоци за осигурување	0	0
446	Банкарски услуги и трошоци за платниот промет	190	201
	Вкупно	3.144	4.331

БЕЛЕШКА 12. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

(во илјади денари)

	Трошоци за вработени	31.12.2019	31.12.2018
Кonto	Опис	МКД'000	МКД'000
4210	Нето плати	18.297	16.045
4210	ПД од плата	1.265	1.296
4210	Придонеси за задолжително соц.осигурување	7.422	7.060
4210	Останати придонеси	5.849	4.480
	Вкупно	32.371	30.238

Просечен месечен број на вработени	75	72
Полно работно време	12	12

БЕЛЕШКА 16. АМОРТИЗАЦИЈА

(во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Амортизација	5.849	4.480
	5.849	4.480

БЕЛЕШКА 12. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

(во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Останати расходи од работењето	832	144
	832	144

ЧЕЛИЧЕН ЛИВ И ГРАНУЛАТ ЖЕЛЕЗНИК АД Сопотница ДЕМИР ХИСАР

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2019 година

БЕЛЕШКА 14. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

(во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Приходи по основ на камати со непов.друштва	0	4
Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	0	5
	0	9

БЕЛЕШКА 14. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

(во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	6.457	0
Расходи по однов на камати со неповрз др.		7.399
Расходи по основ на курсни разл. Со неповрз.др.	279	55
Останати финансиски расходи	0	0
	6.738	7.454

БЕЛЕШКА 15. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

(во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Добивка /загуба од редовното работење	1.491	632
Данок на добивка	-560	-317
Добивка за финасиска година	930	315

БЕЛЕШКА 16. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (2019/2018) во илјади денари

НАБАВНА ВРЕДНОСТ	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и Опрема	Транс средства	Материјал ни с. во подг.	Вкупно
Салдо на 01.01.2019	911	79.457	154.829	24.932	1.942	260.129
Зголемување		0	0	0	0	0
Оттуѓување		0	0	0	0	0
Салдо на 31.12.2019	911	79.457	154.829	24.932	0	260.129
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА						
Салдо на 01.01.2019		59.306	119.782		0	195.195
Амортизац. за годината (нето)		1.462	1.669	2.718	0	5.849
Амортизација за оттуѓување		0	5	0	0	0
На 31.12.2019		60.768	121.456	18.825	0	201.044
НЕТО СМ. ВРЕДН 31.12.2019	911	18.689	33.373	6.107	1.932	61.012
НЕТО ВРЕДНОСТ 01.01.2019	911	19.815	24.947	6.188	1.932	53.793

ЧЕЛИЧЕН ЛИВ И ГРАНУЛАТ ЖЕЛЕЗНИК АД Сопотница ДЕМИР ХИСАР

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2019 година

БЕЛЕШКА 18. ЗАЛИХИ

(во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Залихи на сировини и материјали	2.934	3.060
Залихи на резервни делови	9.694	9.372
Залихи на недовршени производи	0	3.532
Залихи на готови производи	77.606	106.414
Залихи на трговски стоки	252	1.330
ВКУПНО	90.487	123.709

БЕЛЕШКА 19. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

(во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Побарувања од поврзани друштва	987	43
Побарувања од купувачи во земјата	38.808	33.499
Побарувања од државата по основ на дан.и др.	123	2.457
Побарувања од вработени	251	2.191
Состојба на 31 декември	40.170	38.189

БЕЛЕШКА 20.21. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

(во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Поарувања по дадени заеми	1.398	1.600
	1.398	1600

БЕЛЕШКА 22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (во илјади денари)

100	Парични средства на трансакц-и сметки во денари	2.536	406
	Состојба на 31 декември	2.536	406

БЕЛЕШКА 23.1. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ (АВР)

(во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Платени трошоци за идни периоди (АВР)	2.666	2.649
Состојба на 31 декември	2.666	2.649

БЕЛЕШКА 24. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Основна главнина	74.366	74.403
Законски резерви	4.412	4.412
Статутарни резерви	122	122
Акумулирана добивка	5.768	5.453
Добивка за деловната година	930	315
ВКУПНО	93.498	92.905

ЧЕЛИЧЕН ЛИВ И ГРАНУЛАТ ЖЕЛЕЗНИК АД Сопотница ДЕМИР ХИСАР

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2019 година

БЕЛЕШКА 24. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

(во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Обврски по заеми и кредити	23.972	27.508
	23.972	27.508

БЕЛЕШКА 25. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

(во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Обврски спрема добавувачи во земјата	24.930	28.785
Обврски за даноци и придонеси	1.212	747
Обврски кон вработените	1.477	1.598
Тековни даночни обврски	1.493	3.064
Обврски по заеми и кредити	51.385	65.737
Обврски поучество во резултатот	1	1
ВКУПНО	80.500	99.934

БЕЛЕШКА 28. ПРЕЗЕМЕНИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ - Судски спорови СПИСОК

Во разговор со раководството и правната служба (ПИСМЕНО ИЗВЕСТУВАЊЕ) констатирано е дека нема покренато судски спорови за купувачите како и судски спорови против субјектот од страна на добавувачите, или од други страни.

БЕЛЕШКА 29. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

По денот на составувањето на Извештајот за финансиска состојба, не се настанати материјални настани за кои е потребно дополнително обелоденување во финансиските извештаи.

БЕЛЕШКА 30. КОНТИНУИТЕТ

Кога ги подготвува финансиските извештаи, содружниците - раководството прави проценка на способноста да обезбеди континуитет. При оценката дали претпоставката за деловен континуитет е соодветна, раководството ги зема предвид сите достапни информации за иднината, најмалку, но не ограничувајќи се за дванаесет месеци од датумот на содружниците на друштвото врши редовна анализа на задолженост.

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2019 година

ПРИЛОГ:

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2019 година

Прилог 1 – ГОДИШНА СМЕТКА – ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА И ЗА 31 декември 2019 година.

31.12.2019 година

**ПРИЛОГ 2 – ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО СО
СОСТОЈБА НА И ЗА 31 декември 2019 година.**

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА

ЗА 2019

**НА
ЧЕЛИЧЕН ЛИВ И ГРАНУЛАТ ЖЕЛЕЗНИК
АД Сопотница ДЕМИР ХИСАР**

Струмица, февруари 2020 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА ЗА 2019 година

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТО

1. ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Централен регистар на Република Македонија –

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС	4136004
Целосен назив:	Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК АД СОПОТИЦА ДЕМИР ХИСАР
Кратко име :	ЖЕЛЕЗНИК АД ДЕМИР ХИСАР
Седиште:	СОПОТИЦА ДЕМИР ХИСАР
Вид на субјектот	АД
Датум на основање	11.04.2001
Деловен статус:	
Вид на сопственост:	Приватна
ЕДБ:	4010990101566
Потекло на капиталот	Домашен
Големина на субјектот	Среден
Организационен облик:	05.5 – акционерско друштво
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Паричен влог EUR:	0,00
Непаричен влог EUR:	1.231.447,00
Уплатен ден EUR:	1.231.447,00
Вкупно основна главнина EUR:	1.231.447,00
Вид на акции	Нормален износ на една акција 51,10 евра 869.075,00 ЕУР Акционерски капитал 219.216,00 ЕУР. Акции со попуст 143.156,00 ЕУР ФОНД НА ПИОМ

СОПСТВЕНИЦИ

ЗАБЕЛЕШКА :

Согласно член 298 став 2 од Законот за трговските друштва (Сл. Весник на Р.М бр. 28/04, 84/05 и 25/07) промените на податоците наведени во оваа графа не се запишуваат во Трговскиот регистар. Состојбата во врска со акционерите и други прашања поврзани со акционерите и други прашања поврзани со акционерството, терети е регулирано со закон.

- ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ;

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА ЗА 2019 година

ДЕЈНОСТИ	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	24.51 - Леење на железо
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	
Други дејности:	Регистрирани дејности во надворешно-трговскиот промет

ОВЛАСТУВАЊА	
Овластени лица	

Име и презиме:	САША ВУЧЕТИЌ
Адреса:	БОГОМИЛСКА бр.50А ОХРИД, ОХРИД
Овластувања:	Извршен Директор
Овластено лице:	Овластено лице

Име и презиме:	ЗЛАТКО ПОПОСКИ
Адреса:	БОГОМИЛСКА бр.Б1/15 ОХРИД, ОХРИД
Овластувања:	Извршен директор
Овластено лице:	Овластено лице

ОДБОРИ

Извршен член на одбор на директори

Име и презиме:	САША ВУЧЕТИЌ
Адреса:	БОГОМИЛСКА бр.50А ОХРИД, ОХРИД
Овластувања:	член
Овластено лице:	Извршен член на одб на директ

Име и презиме:	ЗЛАТКО ПОПОСКИ
Адреса:	БОГОМИЛСКА бр.Б1/15 ОХРИД, ОХРИД
Овластувања:	Извршен член на одбор на директори
Овластено лице:	Извршен член на одб на директ

Неизвршен член на одбор на директори

Број: 0805-50/150320200004256

Страна 2 од 4

За целите на ДДВ даночниот обврзник е регистриран, на месечно ниво.

Сите дејности се утврдени со МКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг актна државен орган или друг надлежен орган.

ЕДБ на друштвото е :4010990101566.

ЕМБС на друштвото е :04136004

Основната главнина на друштвото изнесува:

Паричен влог EUR:	0,00
Непаричен влог EUR:	1.231.447,00
Уплатен ден EUR:	1.231.447,00
Вкупно основна главнина EUR:	1.231.447,00

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА ЗА 2019 година
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

(во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Приходи од продажба во земјата	214.183	226.186
Останати приходи	1.037	337
	215.220	226.523

ЗАЛИХИ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И НЕДОВРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО

(во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Залихи на гот.произ.и недовршено пр. На почеток	109.946	85.636
Залихи на гот.произ.и недовршено пр. На крајот	77.606	10.946

РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

		2019	2018
Кonto	ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	МКД'000	МКД'000
	Трошоци за материјали (админ.и управа)	66.754	59.965
	Огрев, гориво	2.046	1.079
	Потрошена електрична енергија	16.673	15.155
	Резервни делови	83	222
	Вкупно	85.556	76.421

НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА СТОКИ И МАТЕРИЈАЛИ

		2019	2018
Кonto	ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	МКД'000	МКД'000
	Набавна вредност на продадени стоки	4.737	75.138
	Набавна вредност за сировини и материјали	1.356	463
	Вкупно	5.093	75.601

УСЛУГИ ОД КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	УСЛУГИ ОД КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ	2019	2018
Кonto	ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	МКД'000	МКД'000
410	Транспортни услуги	1.222	608
	Транспортни услуги во странство	8.555	5.985
411	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	569	676
413	Надворешни услуги за изработка (ЛОН)	14.218	26.302
414	Наем лизинг	408	386
415	Комунални услуги	0	0
419	Останати услуги	0	0
	Вкупно	24.972	33.957

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА ЗА 2019 година

ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

	Останати трошоци	2019	2018
Конто	Опис	МКД'000	МКД'000
	Дневници за службени патувања	598	628
442	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзо одбор, одб	879	2.035
	Трошоци за спонзорства	0	23
444	Трошоци за репрезентација	1.477	1.444
445	Трошоци за осигурување	0	0
446	Банкарски услуги и трошоци за платниот промет	190	201
	Вкупно	3.144	4.331

ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

(во илјади денари)

	Трошоци за вработени	31.12.2019	31.12.2018
Конто	Опис	МКД'000	МКД'000
4210	Нето плати	18.297	16.045
4210	ПД од плата	1.265	1.296
4210	Придонеси за задолжително соц.осигурување	7.422	7.060
4210	Останати придонеси	5.849	4.480
	Вкупно	32.371	30.238

Просечен месечен број на вработени	75	72
Полно работно време	12	12

АМОРТИЗАЦИЈА

(во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Амортизација	5.849	4.480
	5.849	4.480

ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

(во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Останати расходи од работењето	832	144
	832	144

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА ЗА 2019 година

ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

(во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Приходи по основ на камати со непов.друштва	0	4
Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	0	5
	0	9

ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

(во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	6.457	0
Расходи по однос на камати со неповрз др.		7.399
Расходи по основ на курсни разл. Со неповрз.др.	279	55
Останати финансиски расходи	0	0
	6.738	7.454

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

(во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Добивка /загуба од редовното работење	1.491	632
Данок на добивка	-560	-317
Добивка за финасиска година	930	315

МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (2019/2018) во илјади денари

НАБАВНА ВРЕДНОСТ	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и Опрема	Транс средства	Материјал ни с. во подг.	Вкупно
Салдо на 01.01.2019	911	79.457	154.829	24.932	1.942	260.129
Зголемување		0	0	0	0	0
Оттуѓување		0	0	0	0	0
Салдо на 31.12.2019	911	79.457	154.829	24.932	0	260.129
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА						
Салдо на 01.01.2019		59.306	119.782		0	195.195
Амортизац. за годината (нето)		1.462	1.669	2.718	0	5.849
Амортизација за оттуѓување		0	5	0	0	0
На 31.12.2019		60.768	121.456	18.825	0	201.044
НЕТО СМ. ВРЕДН 31.12.2019	911	18.689	33.373	6.107	1.932	61.012
НЕТО ВРЕДНОСТ 01.01.2019	911	19.815	24.947	6.188	1.932	53.793

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА ЗА 2019 година

ЗАЛИХИ

(во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Залихи на сировини и материјали	2.934	3.060
Залихи на резервни делови	9.694	9.372
Залихи на недовршени производи	0	3.532
Залихи на готови производи	77.606	106.414
Залихи на трговски стоки	252	1.330
ВКУПНО	90.487	123.709

КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

(во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Побарувања од поврзани друштва	987	43
Побарувања од купувачи во земјата	38.808	33.499
Побарувања од државата по основ на дан.и др.	123	2.457
Побарувања од вработени	251	2.191
Состојба на 31 декември	40.170	38.189

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

(во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Поарувања по дадени заеми	1.398	1.600
Состојба на 31 декември	1.398	1600

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (во илјади денари)

100	Парични средства на трансакц-и сметки во денари	2.536	406
	Состојба на 31 декември	2.536	406

ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ (АВР)

(во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Платени трошоци за идни периоди (АВР)	2.666	2.649
Состојба на 31 декември	2.666	2.649

ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Основна главнина	74.366	74.403
Законски резерви	4.412	4.412
Статутарни резерви	122	122
Акумулирана добивка	5.768	5.453
Добивка за деловната година	930	315
ВКУПНО	93.498	92.905

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА ЗА 2019 година

ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

(во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Обврски по заеми и кредити	23.972	27.508
	23.972	27.508

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

(во илјади денари)

ОПИС /ЕЛЕМЕНТИ	2019 год.	2018 год.
Обврски спрема добавувачи во земјата	24.930	28.785
Обврски за даноци и придонеси	1.212	747
Обврски кон вработените	1.477	1.598
Тековни даночни обврски	1.493	3.064
Обврски по заеми и кредити	51.385	65.737
Обврски поучество во резултатот	1	1
ВКУПНО	80.500	99.934

Демир Хисар
28.02.2020

Директор